

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 февруари 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Трајановски Наце од Кичево УП2 09-13/22 од 2 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-6 од 25 јануари 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-6 од 25 јануари 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Трајановски Наце од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-13/22 од 2 февруари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-6 од 25 јануари 2022 година КЕЦ Кичево, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок на објектот.

Според жалителот, соседните куќи имаат приклучок а во дворот има бандера.

Според Електродистрибуција - објектот е на околу 1400-1500 метри од трафостаница. Исто така има и недозволиво висок пад на напон при што со приклучувањето на објектот би се влошиле напонските прилики и кај постоечките потрошувачи. Во близина нема енергетска инфраструктура и нема ДУП.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 15 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-13/22 од 2 февруари 2022 година со прилог:
  - РОБСП 11-6 од 25 јануари 2022 година на КЕЦ Кичево
2. Дополнителни докази од 9 февруари 2022 година со прилог:
  - GIS скица
3. Дополнителни докази од 11 февруари 2022 година со прилог:
  - БСП-1 образец од 12 јануари 2022 година
  - Изјава за исправност на електрична инсталација и вградени материјали
  - Еднополна шема
  - Решение за легализација
  - Имотен лист бр. 434 за КП бр. 64/5, КО Брезница
  - Извод од катастарски план за КП 64/5, КО Брезница

На седницата беше заклучено Електродистрибуција дополнително да достави податоци за падот на напонот и ГИС скица со постоечка и новопредвидена состојба со вцртан објект, мрежа и трафостаница, со стандардизирани ознаки за НН, СН, ТС, при што на седница одржана на 18 февруари 2022 година приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–13/22  
24 февруари 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски